

ЗИМА БОРОВЕЦ 2020/2021

HOTEL FESTA WINTER PALACE 5*

HOTEL		FESTA WINTER PALACE ****					Borovec		Bulgaria		www.festahotels.com			
СОБА	период услуга	31.12-02.01	03.01-10.01	11.01-28.01	29.01-19.02	20.02-04.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ						
								1 дете 0-3	1 дете 3-13	2 дете 0-2	2 дете 2 -13	3 възр.	4 възр.	
DBL	НВ	107,90	69,95	58,95	68,85	55,65	2+1	-100%	-80%	/	/	-25%	/	
SGL	НВ	216,80	126,60	89,20	124,40	84,80	1+0	/	/	/	/	/	/	
JUNIOR SUITE	НВ	124,40	79,85	66,65	78,75	62,25	2+2	-100%	-80%	-100%	-50%	-25%	/	
APARTMAN	НВ	135,40	86,45	72,15	85,35	66,65	2+2	-100%	-100%	-100%	-50%	-25%	/	

Деца од 03-13 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќаат 50% од цена на возрасен

Отказан рок со трошок	30	9	7	7	5
Трошок во отк. рок (ноќи)	100%	1	1	1	1
Non show на ден на влез	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

- 1) -10% за уплати до 31.10.2020. Попустот се пресметува на основната цена. Промени не се дозволени за сите резервации направени со ЕБ!
- 2) 7=6 за престој во период 01.12-20.12.2020 & 08.01-12.02.2021 & 07.03-09.04.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по пониска сезона. Попустите НЕ се комбинираат и истите се валидни после ЕБ!

Во цената е вклучено:

Користење на базен , фитнес, сауна, парна бања, релакс зона, контраст туш.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 за деца (2-12г.)
 Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна) 80€ / возрасен, 40€ / дете
 Доплата за Божиќна вечера (задолжителна) на 25.12.2020, 35€ / возрасен , 15€ / дете
 Минимум престој 5 ноќевања во периодот 31.12.-02.01.2021
 Минимум престој 3 ноќевања за цел период

Максимален број на лица: DBL (2+1) , Junior Suite (2+2), Standard Suite (2+2)

HOTEL BOROVELS HILLS 5*

HOTEL		BOROVETS HILLS ****					Borovec		Bulgaria		www.borovetshills-bg.com			
СОБА	период услуга	02.01-16.01	28.12-01.01	17.01-06.02	10.12-27.12	28.02-30.04	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ						
								1 дете 0-4	1 дете 4-12	2 дете 0-4	2 дете 4 -12	3 възр.	4 възр.	
DBL	НВ	67,20	109,00	54,00	43,55	43,55	2+1	-100%	-60%	/	/	-30%	/	
SGL	НВ	94,70	/	77,10	61,70	61,70	1+0	/	/	/	/	/	/	
STUDIO	НВ	79,30	120,00	62,80	50,15	50,15	2+2	-100%	-60%	-100%	-60%	-30%	/	
APP	НВ	87,00	135,40	70,50	56,20	56,20	2+2	-100%	-60%	-100%	-60%	-30%	/	
APARTMAN lux	НВ	129,90	216,25	103,50	83,70	83,70	4+2	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	

Отказан рок со трошок	5	30	7	5	5
Трошок во отк. рок (ноќи)	1	3	1	1	1
Non show на ден на влез	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

- 1) -5% за уплати до 30.11.2020. Попустот се пресметува на основната цена.
 2) 7=6 за престој во период 17.01-06.02.2021 & 28.02-30.04.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по пониска сезона. Попустите НЕ се комбинираат.

Во цената е вклучено :

користење на базен , џакузи, сауна, парна бања, фитнес, интернет, паркинг, сеф.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 за деца (2-12г.)

Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна) 80€ / возрасен, 35€ / дете (4-12 г.)

Максимален број на лица: DBL (2+1) , STUDIO (2+2), APARTMNA (2+2), APARTMAN lux (4+2)

HOTEL FESTA CHAMKORIA 4*

HOTEL		FESTA CHAMKORIA ****					Borovec Bulgaria		www.festachamkoria.com					
СОБА	период услуга	31.12-02.01	03.01-10.01	11.01-28.01	29.01-19.02	20.02-04.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ						
		1 дете 0-3	1 дете 3-13	2 дете 0-3	2 дете 3-13	3 возр.		4 возр.						
DBL	НВ	74,90	43,55	41,35	46,85	36,95	2+0	/	/	/	/	/	/	
SGL	НВ	90,30	52,90	50,70	57,30	45,20	1+0	/	/	/	/	/	/	
JUNIOR SUITE	НВ	82,60	49,05	46,85	52,35	52,35	2+2	-100%	-80%	-100%	-50%	-25%	/	
APARTMAN	НВ	96,90	58,95	54,55	62,25	49,05	2+2	-100%	-80%	-100%	-50%	-25%	/	

Деца од 06-13 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќаат 50% од цена на возрасен

Отказан рок / пред влез	30	9	7	7	5
Трошок во отк. рок (ноќи)	100%	1	1	1	1
Non show на ден на влез	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

- 1) -10% за уплати до 31.10.2020. Попустот се пресметува на основната цена. Промени не се дозволени за сите резервации направени со ЕБ!
 2) 7=6 за престој во период 01.12-20.12.2020 & 08.01-12.02.2021 & 07.03-09.04.2021 Гратис ноќевањата се калкулираат по пониска сезона. Попустите НЕ се комбинираат и истите се валидни после ЕБ!

Во цената е вклучено:

Користење на базен , сауна, парна бања, фитнес, транспорт до гондола, интернет и паркинг.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 за деца (2-12г.)

Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна) 50 € / возрасен, 25 € / дете

Доплата за Божиќна вечера (задолжителна 25.12) 25 € / возрасен , 12 € / дете

Минимум престој 5 ноќевања во периодот 31.12.-02.01.2021

Минимум престој 3 ноќевања за цел период

Максимален број на лица: DBL (2+0), JUNIOR SUITE 1 спална (2+2), STANDARD SUITE (2+2)

HOTEL RADINAS WAY 4*

HOTEL		RADINAS WAY ****					Borovec Bulgaria		www.borovetseuphoria.com					
СОБА	период услуга	01.12-18.12	19.12-27.12	28.12-03.01	25.01-21.02	22.02-28.02	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ						
		01.03-31.03	04.01-24.01					1 дете 0-2	1 дете 2-12	2 дете 0-2	2 дете 2-12	3 возр.	4 возр.	
DBL	НВ	35,75	51,70	81,79	44,00	41,47	2+1	-100%	-100%	/	/	-20%	/	
SGL	НВ	57,20	82,72	130,86	70,40	66,33	1+0	/	/	/	/	-20%	/	
FAMILY ROOM	НВ	40,70	57,09	86,90	49,28	46,53	2+2	-100%	-100%	-100%	-50%	-20%	/	
APP 1 спална	НВ	46,20	62,37	91,85	54,45	51,70	2+2	-100%	-100%	-100%	-50%	-20%	/	
APP 1 DeLuxe	НВ	51,15	67,32	96,80	59,73	57,09	2+2	-100%	-100%	-100%	-50%	-20%	/	

Деца од 02-12 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќаат -20% од цена на возрасен, но не за престој во период 29.12-02.01.2020

Отказан рок / пред влез	3	7	30	3	2
Трошок во отк. рок (ноќи)	1	1	100%	1	1
Non show на ден на влез	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ

- 1) -15% за уплати до 31.10.2020, -10% за уплати до 30.11.2020.
- 2) 7=6,10=9,14=12 за престој во период 01.12.-27.12.2020 и 22.02-31.03.2021.
Гратис ноќевањата се калкулираат по пониска сезона. Попустите се комбинираат.

Во цената е вклучено:

Користење на базен, Wi-Fi, сауна, парна бања, фитнес, паркинг, транспорт до гондола.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој, 1 € возрасен / 0,5€ деца 2-12г. на ден.

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 80€ / возрасен, 40€ / дете (2-12г.)

Максимален број на лица: DBL (2+1) , FAMILY ROOM (2+2), APP 1 спална (2+2), APP 1 спална DeLuxe (2+2).

HOTEL SAMKOV 4*

HOTEL	SAMOKOV ****						Borovec	Bulgaria	www.samokov.com				
СОБА	период услуга	26.12-01.01	02.01-15.01	16.01-29.01	19.12-25.12	01.03-31.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ					
DBL	ВВ	51,80	40,25	32,55	29,25	29,25	2+1	-100%	-50%	/	/	-15%	/
SGL	ВВ	70,50	59,50	51,80	48,50	48,50	1+0	/	/	/	/	/	/
DBL	НВ	57,30	45,75	38,05	33,65	33,65	2+1	-100%	-50%	/	/	-15%	/
SGL	НВ	76,00	65,00	57,30	52,90	52,90	1+0	/	/	/	/	/	/
Дете од 02-12 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќаат 50% од цена на возрасен													
Отказан рок / пред влез		30	14	14	7	7							
Трошок во отк. рок (ноќи)		100%	3	3	3	3							
Non show на ден на влез		100%	100%	100%	100%	100%							

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

- 1) -10% за уплати до 10.11.2020г.
- 2) 5=4, 6=5, 7=6 за пристигнувања во период 02.01-15.01.2021 и 07.03-31.03.2021 се валидни само после ЕБ! Гратис ноќевањата се калкулираат по пониската сезона. Попустите НЕ се комбинираат. **Во**

Во цената е вклучено:

Користење на базен.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 € за деца (2-12г)

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 45 € возрасен, 30 € дете (2-12 г.)

Доплата за Божиќна вечера (не задолжителна) 27 € возрасен , 20 € дете (2-12г)

Минимум престој 5 ноќевања во периодот 26.12-01.01.2021, за останатиот период миним 3 ноќевања престој.

Максимален број на лица: DBL 2+1

HOTEL FLORA RESIDENCE 4*

HOTEL	FLORA RESIDENCE ****						Borovec	Bulgaria	www.flora-hotel.net				
СОБА	период услуга	20.12-26.12	27.12-03.01	11.01-31.01	01.02-28.02	01.03-31.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ					
STUDIO	НВ	45,10	66,00	34,10	45,10	34,10	2+2	-100%	-65%	-100%	-65%	-45%	-45%
SGL	НВ	90,20	132,00	68,20	90,20	68,20	1+0	/	/	/	/	/	/
APP 1 спална	НВ	47,30	69,30	36,30	47,30	36,30	2+2	-100%	-65%	-100%	-65%	-45%	-45%
Отказан рок / пред влез		7	20	7	7	7							
Трошок во отк. рок (ноќи)		1	100%	1	1	1							
Non show на ден на влез		100%	100%	100%	100%	100%							

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

- 1) -15% за уплати до 31.10.2020, -10% за уплати до 30.11.2020
- 2) Промоцијата 7=6, 10=8 важи за резервации направени 01.12.2020 за престој во период 04.03 –

31.03.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по последните ноќевања.
Попустите НЕ се комбинираат.

Во цената НЕ е вклучено :

Туристичка такса за престој 1€ на ден за возрасни и деца (2-12 г.)

* Користење на базен __ € возрасен, __ € Деца (2-12г.)

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 55 € возрасен, 30 € дете (2-12 г.)

Максимален број на лица: Studio 2+1, APP 1 2+2

HOTEL FLORA COMPLEX

4*

HOTEL	FLORA COMPLEX ****	Borovec Bulgaria						www.flora-hotel.net					
СОБА	период услуга	01.12-17.12 12.03-31.03	18.12-25.12	26.12-03.01	04.01-04.03	05.03-11.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ					
DBL	НВ	31,90	37,40	62,70	48,40	37,40	2+1	1 дете 0-2	1 дете 2-12	2 дете 0-2	2 дете 2-12	3 возр.	4 возр.
SGL	НВ	49,50	58,30	118,80	73,70	58,30	1+0	/	/	/	/	/	/
STUDIO	НВ	35,20	41,25	66,00	51,70	41,25	2+1	-100%	-100%	/	/	-30%	/
APP 1 спална	НВ	41,80	49,50	77,00	59,95	49,50	2+2	-100%	-100%	-100%	-60%	-30%	-30%
Деца од 02-12 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќаат 100% од цена на возрасен													
Отказан рок / пред влез		7	7	28	7	7							
Трошок во отк. рок (ноќи)		2	2	100%	2	2							
Non show на ден на влез		100%	100%	100%	100%	100%							

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

1) -10% за уплати до 31.10.2020

2) Промоцијата 7=6 важи за резервации направени до 25.12.2020 за престој во период после 05.03.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по последните ноќевања. Попустите НЕ се комбинираат.

Во цената е вклучено:

Користење на базен и фитнес. (во Flora Complex)

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и за деца (2-12г.)

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 70€ / возрасен, 35€/ дете (2-12 г.) Доплата за

Божикна вечера (задолжителна) 40€ / возрасен , 20€ / дете (2-12 г)

HOTEL YANAKIEV 4*

HOTEL	YANAKIEV ****	Borovec Bulgaria						www.hotel-yanakiev.com					
СОБА	период услуга	01.12-18.12 20.02-01.04	19.12-25.12 09.01-12.02	26.12-01.01	02.01-08.01	13.02-19.02	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ					
DBL	ВВ	57,30	76,00	107,90	91,40	91,40	2+1	1 дете 0-6	1 дете 6-13	2 дете 0-6	2 дете 6-13	3 возр.	4 возр.
APP 1 спална	ВВ	89,75	98,55	146,40	118,90	118,90	2+2	-100%	15,00 €	-100%	16,00 €	7 €	7 €
DBL	НВ	63,90	82,60	114,50	98,00	98,00	2+1	-100%	20,00 €	/	/	-30%	/
APP 1 спална	НВ	96,35	105,15	153,00	125,50	125,50	2+2	-100%	20,00 €	-100%	20,00 €	20 €	20 €
Отказан рок / пред влез		5	9	30	16	9							
Трошок во отк. рок (ноќи)		1	1	100%	2	1							
Non show на ден на влез		100%	100%	100%	100%	100%							

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

1) -10% за уплати до 31.10.2020

Во цената е вклучено:

Користење на базен, сауна од 15:00 до 19:00 часот, парна бања, паркинг, интернет.

Во цената НЕ е вклучено :

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 € за деца (2-12г.).
 Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна) 85€ / возрасен, 45€/ дете (2-13 г.)
 Доплата за Божиќна вечера (задолжителна) 50€ / возрасен , 30 € / дете (2-13 г)
 Доплата за поглед на ски терените 4,5 € возрасни и деца од ден
 Минимум престој 4 ноќевања
 Максимален број на лица: DBL 2+1, APP 1 2+2

HOTEL LION 4*

HOTEL	LION ****						Borovec	Bulgaria	www.borovetz.hotelesion.bg				
СОБА	период услуга	15.12-26.12 20.02-26.02	27.12-02.01	03.01-08.01 13.02-19.02	09.01-15.01 23.01-12.02	16.01-22.01 27.02-31.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ					
								1 дете 0-4	1 дете 4-12	2 дете 0-4	2 дете 4-12	3 возр.	4 возр.
DBL	НВ	40,70	69,30	42,90	40,70	36,30	2+0	/	/	/	/	/	/
SGL	НВ	56,10	13,20	58,30	56,10	52,80	1+0	/	/	/	/	/	/
DBL Large	НВ	45,10	72,60	47,30	45,10	39,60	2+1	-100%	*	/	/	*	/
FAMILY Room	НВ	53,90	79,20	57,20	53,90	48,40	2+2	-100%	*	-100%	*	*	*
APP 1 спална	НВ	88,00	132,00	93,50	88,00	77,00	4+1	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
	НВ	17,05	27,50	18,15	17,05	14,85	*деца од 4-12г на дополнително легло						
	НВ	34,10	55,00	36,30	34,10	29,70	*Возрасен на дополнително легло						
Деца од 04-12 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќаат 75% од цена на возрасен													
Отказан рок / пред влез		7	28	14	7	7							
Трошок во отк. рок (ноќи)		1	100%	1	1	1							
Non show на ден на влез		100%	100%	100%	100%	100%							

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

- 1) -10 % за уплати до 31.10.2020.
- 2) 7=6, 10=9 & 14=12 за сите пристигнувања од 27.02.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по пониската сезона. Попустите се комбинираат.

Во цената е вклучено:

Користење на базен, сауна, фитнес, транспорт до ски гондолата.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1 € возрасен и деца 2-12г. на ден.
 Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна) 80 € / возрасен, 40 € / дете (4-12 г.)
 Доплата за Божиќна вечера (не задолжителна) 50 € / возрасен, 25 € / дете (4-12 г)

HOTEL IGLIKA PALACE 4*

HOTEL	IGLIKA PALACE ****						Borovec	Bulgaria	www.hoteliglikapalace.com				
СОБА	период услуга	19.12-25.12 24.01-12.02	06.03-09.04	26.12-02.01	03.01-23.01	13.02-05.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ					
								1 дете 0-2	1 дете 2-12	2 дете 0-2	2 дете 2-12	3 возр.	4 возр.
DBL	НВ	34,75	34,75	49,60	41,35	41,35	2+1	-100%	-100%	/	/	-25%	/
SGL	НВ	52,90	52,90	92,50	63,90	63,90	1+0	/	/	/	/	/	/
DBL есопому	НВ	23,75	23,75	44,10	34,75	34,75	2+0	/	/	/	/	/	/
STUDIO	НВ	52,68	52,68	74,90	62,58	62,58	2+2	-100%	-100%	-100%	-50%	-100%	/
Дете од 02-12 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќаат 75% од цена на возрасен, за престој во период 26.12-02.01.2021 плаќа 100%.													
Отказан рок / пред влез		12	12	35	15	15							
Трошок во отк. рок (ноќи)		3	3	100%	3	3							
Non show на ден на влез		100%	100%	100%	100%	100%							

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

- 1) -10 % за уплати до 31.10.2020 попустот не е валиден во периодот 26.12-02.01.2021

Во цената е вклучено:

користење на базен, надворешен паркинг, интернет во лоби, 16-17ч. ужина во ресторанот (чајни колачи и кафе).

Во цената НЕ е вклучено:

Community такса за престој, на ден 0,6 € возрасни и деца 2-12г.

Туристичка такса за престој 1 € од ден за возрасен и 0,5 € за деца (2-12г.).

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 50 € возрасен, 25 € дете (2-12г.)

Доплата за Божиќна вечера (не задолжителна) 35 € возрасен, 18 € дете (2-12 г).

Минимум престој 7 ноќевања во периодот 26.12.2020-02.01.2021

Максимален број на лица: DBL 2+1, STUDIO 3 Adl, DBL economy 2.

HOTEL RILA 4*

HOTEL	RILA ****						Borovec Bulgaria		www.rilaborovets.com					
СОБА	период услуга	27.12-04.01	25.01-14.02	05.01-24.01	13.12-26.12	15.03-12.04	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ						
		15.02-21.02		22.02-07.03	08.03-14.03			1 дете 0-2	1 дете 2-12	2 дете 0-2	2 дете 2-12	3 возр.	4 возр.	
SIGNATURE TWIN Resort	HB	115,60	93,60	80,40	67,75	47,95	2+1	-100%	25 €	/	/	/	/	
SGL Resort view	HB	173,90	140,90	121,10	102,40	68,30	1+0	/	/	/	/	/	/	
SIGNATURE TWIN Slope	HB	121,10	99,10	85,90	73,25	53,45	2+1	-100%	25 €	/	/	/	/	
Family Resort view	HB	115,60	93,60	80,40	67,75	47,95	2+2	-100%	25 €	-100%	25 €	/	/	
Family Slope view	HB	121,10	99,10	85,90	73,80	54,00	2+2	-100%	25 €	-100%	25 €	/	/	
Superior INTERCON. RV	HB	232,20	188,20	161,80	136,50	96,90	4+1	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
Superior INTERCON. SV	HB	243,20	199,20	172,80	148,60	109,00	4+1	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
Во Family соба сместување 2 деца до 14г.														
Отказан рок / пред влез		35	17	12	9	9								
Трошок во отк. рок (ноќи)		100%	100%	100%	100%	100%								
Non show на ден на влез		100%	100%	100%	100%	100%								

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

1) -10 % за целосна уплата до 15.10.2020

* Не се дозволени промени на резервација направена со EB попуст.

Во цената е вклучено:

Користење на базен, безжичен интернет во лоби, џакузи, паркинг.

Во Супериор собите е вклучено следното: Бесплатно користење на термо зона и теретана, Wi-Fi во собите ски остава со сушара за чизми како и посебен дел каде се служи доручекот и вечерата.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 € за деца (2-12г.)

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 80 € / возрасен, 40 € / дете (2-12 г.)

Доплата за божиќна вечера (не задолжителна) 40 € / возрасен , 20 € / дете (2-12 г)

Минимум престој 5 ноќевања 27.12-04.01.2021 & 15.02-21.02.2021, додека за останатиот период 4

ноќевања, макс број Twin(2+1) мин сместување 2возрасни и 1дете 2-12год Family

Superior&Suitesuperior (2+2)

HOTEL FLORA MAIN BUILDING 4*

HOTEL	FLORA MAIN BUILDING ****						Borovec Bulgaria		www.flora-hotel.net					
СОБА	период услуга	20.12-26.12	27.12-03.01	11.01-31.01	01.02-28.02	01.03-31.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ						
		04.01-10.01						1 дете 0-2	1 дете 2-12	2 дете 0-2	2 дете 2-12	3 возр.	4 возр.	
STUDIO	RO	33,00	51,70	24,20	33,00	24,20	2+1	-100%	-100%	/	/	/	/	
SGL	RO	52,80	81,40	39,60	52,80	39,60	1+0	/	/	/	/	/	/	
Отказан рок / пред влез		7	20	7	7	7								
Трошок во отк. рок (ноќи)		1	100%	1	1	1								
Non show на ден на влез		100%	100%	100%	100%	100%								

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

1) -15% за уплати до 31.10.2020, -10% за уплати до 30.11.2020

2) Промоцијата 7=6, 10=8 важи за резервации направени 01.12.2020 за престој во период 04.03 – 31.03.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по последните ноќевања. Попустите НЕ се

комбинираат.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и за деца (2-12г.)

Доплата за ВВ 11 €/ возрасен, 6 € / дете (2-12 г.)

Доплата за НВ 23,5 €/ возрасен, 11,6 € / дете (2-12 г.)

Користење на базен __ € возрасен, __ € Деца (2-12г.)

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 55 € / возрасен, 30 € / дете (2-12 г.)

HOTEL MURA 3*

HOTEL		MURA ***					Borovec Bulgaria		www.borovetz-resort.com					
СОБА	период услуга	01.12-23.12	07.03-15.04	24.12-05.01	06.01-31.01	01.02-06.03	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ						
								1 дете 0-3	1 дете 3-13	2 дете 0-3	2 дете 3-13	3 возр.	4 возр.	
DBL standard	ВВ	27,05	27,05	58,40	29,25	29,25	2+1	-100%	-80%	/	/	/	/	
TRPL со балкон	ВВ	29,25	29,25	60,60	31,45	31,45	2+2	-100%	-80%	-100%	-80%	-75%	/	
SGL	ВВ	38,60	38,60	69,40	40,80	40,80	1+0	/	/	/	/	/	/	
DBL standard	НВ	33,65	33,65	62,80	35,85	35,85	2+1	-100%	-80%	/	/	/	/	
TRPL со балкон	НВ	35,85	35,85	65,00	38,05	38,05	2+2	-100%	-80%	-100%	-80%	-75%	/	
SGL	НВ	45,20	45,20	73,80	47,40	47,40	1+0	/	/	/	/	/	/	

Дете од 02-12 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќа 100% од цена на возрасен

Отказан рок / пред влез	12	12	25	12	12
Трошок во отк. рок (ноќи)	100%	100%	100%	100%	100%
Non show на ден на влез	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

1) -10 % за уплати до 01.12.2020г.

Во цената е вклучено:

Користење на фитнес, сауна, детско катче.

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој еднакратно, 1 € возрасен и 0,5 € деца (2-12г.)

Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 70 € возрасен, 35 € дете (2-12г.)

Доплата за Божиќна вечера (задолжителна) 30€ возрасен, 15€ дете (2-12 г.)

Доплата на рецепција за домашно милениче 7,5 €

Минимум престој 3 ноќевања во периодот 24.12-05.01.2021

HOTEL BOR 3*

HOTEL		BOR ***					Borovec Bulgaria		www.hotelbor-borovets.com					
СОБА	период услуга	01.12-23.12	24.12-30.12	31.12-02.01	03.01-07.01	08.01-30.01	Макс. лица	ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ						
								1 дете 0-3	1 дете 3-13	2 дете 0-3	2 дете 3-13	3 возр.	4 возр.	
DBL standard	НВ	31,35	35,20	47,30	35,20	31,35	2+1	-100%	-50%	/	/	-20%	/	
SGL	НВ	41,80	46,75	88,00	46,75	41,80	1+0	/	/	/	/	/	/	
APP 1 bedroom	НВ	47,85	54,45	72,60	36,30	47,85	2+2	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	/	

Дете од 02-12 год. во DBL соба со 1 возрасен плаќа 80% од цена на возрасен

Отказан рок / пред влез	7	14	28	14	7
Трошок во отк. рок (ноќи)	1	1	100%	1	1
Non show на ден на влез	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:

1) -10 % за уплати до 31.10.2020г.

2) 7=6, 11=10 за престој во период 08.01-31.01. & 21.02- 31.03.2020, Гратис ноќевањата се калкулираат по пониската сезона. Попустите НЕ се комбинираат.

Во цената е вклучено:

Интернет, трансфер до ски терените

Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ возрасен и деца 2-12г.
Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна) 61 € / возрасен, 30,5 € / дете (3-13 г.)
Доплата за Божиќна вечера (задолжителна) 15 € / возрасен , 7 € / дете (3-13г)
Минимум престој 3 ноќевња во период 29.12-02.01.2020
Максимален број на лица: DBL standard (2+1)

***Цените се дадени на ден по лице за сместување во соба според табелата.**
***Цените се изразени во EUR за уплати во денарска противвредност (1€=62 MKD).**

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk